

## ПРИЛОГ

### Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка

Број на оглас за кој се однесува прилогот: **86/2018**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова** Адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: **07.09.2018**

II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: **Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви**

#### ДЕЛ III: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Прилогот се однесува за: **Исправка**

Измена на текстот:

Текст што се менува во огласот:

Место	Текст што се менува	Нов текст
IV.2.5):Стандарди за системи за квалитет	Сертификат за ИСО 9001:2015 и Потврда за извршена гесишна проверка за 2017 година, издадена од компанија овластена за сертификација	Важечки сертификат за ISO 9001:2015 или еквивалентно
V.2.1)	Понудите да се достават најдоцна до 17.10.2018 во 10.00 часот	Понудите да се достават најдоцна до 24.10.2018 во 10.00 часот
V.4): Услови за отварање на понудите	Јавното отварање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 17.10.2018 во 10:00 часот	Јавното отварање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.10.2018 во 10:00 часот

Измена на датумот утврден како краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество

Новиот краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество е: **24.10.2018 во 10:00**

Краен рок за поставување прашања: **18.10.2018 15:30**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **Дадени се во тендерската документација**

Датум на објава: **08.10.2018**